



ОХРИДСКИ ПЛИВАЧКИ МАРАТОН
OHRID SWIMMING MARATHON



ИЛИНДЕН 2014 ILINDEN 2014



Број : 03-11

Предмет: ПОКАНА ЗА 35 ИЛИНДЕНСКИ ПЛИВАЧКИ МАРАТОН

Ве известуваме дека на ден **02.08.2014 год. (сабота)** ќе се одржи традиционалниот **XXXV-ти Илинденски пливачки маратон** на патеката **Горица - Охрид** во должина од **2,5 км** со старт на две групи-категории-првата група (пливачи од **16-35 години старост - родени 1998 година и не постари од 35 години**), - втора група (помлади од **16 години, односно родени 1999 и помлади, но не помлади од 10 години**).

Стартот на маратонот ќе биде од плажата **Горица (поранешен хотел Парк)** и тоа: првата група ќе стартува во **10:00 ч.**, а втората група во **10:15 ч.** Целта ќе биде на **Градското пристаниште во Охрид (пред споменикот на Кирил и Методиј)**

Пријавата треба да содржи податоци: име и презиме на пливачот, година на раѓање и име на клубот за кој ќе настапи. Краен рок на пријавување на пливачите е **30.07.2014 год.** Пријавите пристигнати после овој датум нема да бидат разгледувани.

На стартот, секој пливач е должен да достави уредно лекарско уверение и личен документ за идентификација (членска книшка, лична карта и сл.)

Секој пливач е должен да плати котизација за учество на маратонот, во износ од **1000 денари**, на местото на стартот или на жиро сметка **Охридски бранови 2008, ж.с. 240120001609447, УНИ Банка** (да се достави потврда за извршена уплата)

Секој клуб е должен за своите учесници да обезбеди пловен објект-кајче за придружба на пливачот.

Ве молиме пријавите во горе споменатиот рок да ги доставувате на Клуб за спортови на вода „Охридски Бранови 2008” - Охрид на **e-mail: <mailto:ohridskibranovi2008@yahoo.com>** или преку Пливачката Федерација на Македонија.

Патеката ќе биде обезбедена со медицински и спасувачки екипи на Црвен Крст, Езерска Полиција и др, а за регуларноста на трката ќе бидат ангажирани соодветен број на судии.

Секретар
Никола Маленко с.р.

Претседател
Кочо Паскали с.р.

Клуб за спортови на вода
“ОХРИДСКИ БРАНОВИ 2008”, Охрид
078/753-158, 077/717-660, 071/298-404